

Верзија: 2.1	Код на документот: 0203/34
Датум: 29.06.2018	Класификација: За интерна употреба

ОДЛУКА
за надоместоци (тарифи) за услугите кои ги врши
ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје

Овој документ влегува во сила по одобрување на истиот од страна на Управниот Одбор на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје

Датум на одобрување: 29.06.2018

Потпис на Извршниот Директор:

Применливо од: 02.07.2018

Управниот одбор/Извршниот директор на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје има овластување да врши измени и дополнувања на Одлуката за надоместоци (тарифи) за услугите кои ги врши ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, односно измените на постојните и воведување на нови надоместоци, вклучувајќи ги и измените и дополнувања од времен карактер, во зависност од конкретните потреби на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје.

Вршењето отстапки од Одлуката за надоместоци (тарифи) за услугите кои ги врши ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје е во надлежност на Управниот одбор/Извршниот директор.

Поединечните организациони делови во рамки на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје имаат право без одлука од Управен Одбор/Извршен Директор да наплатуваат и повисоки тарифи од истакнатите во Одлуката за надоместоци (тарифи) на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје.

Сите трошоци, посебни надоместоци и издатоци кои се изразени во ЕУР се пресметуваат според продажниот курс на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на денот на издавањето на фактурата и се зголемуваат за данок на додадена вредност.

Надоместоците и останатите трошоци се наплаќаат однапред или во моментот на извршување на услугата, а стварните трошоци се пресметуваат во моментот на настанување или добивање сознание за трошокот.

Оваа Одлука е составен дел на Општите услови на договорите за финансиски и оперативен лизинг.

Толкувањето на одредбите на оваа Одлука е во надлежност на телата на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје.

ТАРИФНИК ЗА УСЛУГИ КОИ ГИ ВРШИ ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО СКОПЈЕ

1.Опомени (доцнење во подмирувањето на договорените обврски, присилна наплата, непотполна документација и сл.)	Износ
1.1 Прва опомена	ЕУР 5,00
1.2 Втора опомена	ЕУР 10,00
1.3 Трета опомена	ЕУР 15,00
1.4 Опомена пред раскинување на договорот	ЕУР 20,00
2. Вклучување во судски, царински и други постапки	
2.1 Вклучување на Давателот на лизинг, како и одговорните или ополномоштените лица на Давателот на лизинг во судски, царински и други постапки врзано за прекршоци кои ги направил Корисникот на лизинг, односно за сите прекршоци кои се поврзани било за договорниот однос помеѓу Давателот и Корисникот на лизинг, било за предметот на лизинг, како и за сите други активности поврзани со учеството во тие постапки	Стварниот трошок + ЕУР 150,00 со вклучен ДДВ
3. Промени за време на траење на договорот	
3.1 Промени на договорот за лизинг	
3.1.1 Промена на Договорот за лизинг на барање на Корисникот на лизинг (на пр. промена на инструментот на обезбедување, промена на жирант, статусна промена на Корисникот на лизинг и/или Жирантот, склучување спогодба за поднаем и сл.)	ЕУР 50,00 еднократно со вклучен ДДВ
3.1.2 Промена на корисникот на лизинг (преотстапување на договорот), се пресметува еднократно како надомест за обработка на Договорот на новиот Корисник на лизинг; % од преостанатата вредност на Договорот	2% од главницата која се пренесува, мин. ЕУР 75,00 со вклучен ДДВ
3.1.3 Репрограми на договорот за лизинг на барање на Корисникот на лизинг, како што се промена на договорната валута, промена на времетраење на договорот, промена на договорната вредност на Предметот на лизинг по истекот на договорот и сл.	2% од отворена главница, мин. ЕУР 100,00 со вклучен ДДВ
3.1.4 Надомест за спогодбено предвремено раскинување на Договорот на барање на Корисникот на лизинг	% од преостанатата вредност на договорот

3.1.4.1 За предмети на лизинг кои не биле финансирани по пат на акција	1% од преостанатата вредност на договорот за физички лица за финансиски лизинг
	До 4% од преостанатата вредност на договорот за правни лица за финансиски лизинг, но не помалку од ЕУР 50,00 со вклучен ДДВ
	До 20% од преостанатата вредност на договорот за оперативен лизинг
3.1.4.2 За предмети на лизинг кои биле финансирани по пат на акција	1% од преостанатата вредност на договорот за физички лица за финансиски лизинг
	До 4% од преостанатата вредност на договорот за правни лица за финансиски лизинг, не помалку од ЕУР 75,00 со вклучен ДДВ
	До 20% од преостанатата вредност на договорот за оперативен лизинг
3.1.5 Откажување на Корисникот на лизинг од било какви активности започнати на негово барање	1%, не помалку од 20 ЕУР со вклучен ДДВ
3.1.6 Информативна пресметка за вредноста на договорот за лизинг	ЕУР 5,00 со вклучен ДДВ
3.2 Останати услуги	
3.2.1 Услуга за осигурување, регистрирање на возило, технички преглед, пријава на Предметот на лизинг (не се пресметува доколку Корисникот на лизинг самостојно го заврши наведеното)	Трошокот + ЕУР 50,00 со вклучен ДДВ, доколку услугата ја врши вработен на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје
3.2.2 Префактурирање на финансиски обврски	Трошокот + ЕУР 10,00 со вклучен ДДВ
3.2.3 Издавање потврди на барање на Клиентот	ЕУР 5,00 со вклучен ДДВ
3.2.4 Копирање на документација на барање на Клиентот	ЕУР 25,00 со вклучен ДДВ
3.2.5 Услуги од страна на Шпаркасе Лизинг Доо (организирање на вештачење, консултантски услуги и сл.)	Трошокот + ЕУР 75,00 со вклучен ДДВ
3.2.6 Трошок за одржување на договори за финансиски лизинг кои се доспелани	ЕУР 50,00 со вклучен ДДВ за секој започнат нов месец по истек на 30 дена од денот на доспевањето

3.2.7 Трошок при продажба на предмет во сопственост на Шпаркасе Лизинг Доо Скопје	До ЕУР 1.000,00 со вклучен ДДВ
4. Обработка на барање за лизинг	
4.1 Обработка на барање за лизинг	До 2% еднократно од бруто фактурираниот износ на предметот на финансирање